

NINJA®

Foodi®

MAX Multi-Cooker

OP500EU

Упатство за употреба



ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

за купување на Ninja® Foodi® Max TenderCrisp мулти-шпорет



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ



ninkitchen.eu



Скенирајте QR код со помош на мобилен уред

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____

(Зачувјај потврда)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~,
50-60 Hz

Вотс: 1760W

Волумен: 7.5L

Флуидна група: 2

Работен притисок: 40 kPa

Максимален притисок (PS): 90
kPa

СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код која се наоѓа на задната страна на уредот од страна на кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството. Да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролиран отпад отстранување, рециклирање одговорно за промовирање на одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за вракање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

Прочитајте ги сите инструкции пред да го употребите вашиот Ninja® Foodi®.

Кога се користат електрични уреди, СЕКОГАШ треба да се следат основните безбедносни мерки, вклучувајќи го следново:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, отстранете го и отфрлете заштитниот капак поставен на приклучокот на овој уред.
- Чувайте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте уредот да се користи во близина или од деца. Близок надзор е неопходно кога се користи во близина на деца.
- Децата не смеат да си играат со апаратот .
- Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење , ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени.
- **НЕ** ставајте уред на топли површини или во близина на топол гас или електричен горелник или стаклен шпорет, на или во загреана перна или шпорет.
- Кога го користите овој уред, обезбедите најмалку 6 инчи (15 см) простор над и од сите страни за циркулација на воздухот.
- Овој уред е само за домашна употреба . **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета .
- **НЕ** се користи во возила или чамци во движење. **НЕ** користете надвор. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба.

Пред употреба, **СЕКОГАШ** проверете вентилот за ослободување на притисок и пловниот вентил за запуштување или опструкција и ги чистете ако е потребно. Проверите дали пловниот вентил на капакот под притисок се движи слободно.

- За да се спречи ризикот од експлозија и повреда, користете само SharkNinja силиконски прстени. Уверете се дека силиконскиот прстен е поставен и капакот е правилно затворен пред да се работи. **НЕ** се користи ако е искнат или оштетен. Заменете пред употреба.
- **НЕ** го користете уредот без поставен тенцер за готвење.
- **НИКОГАШ** не користете без додавање вода или течност по рецепт бидејќи тоа ќе предизвика сериозна штета.
- Пред да се стави отстранилив тенцер за готвење во основата на шпоретот, уверете се дека тенцерот и основата на шпоретот се чисти и суви со бришење со мека крпа.
- **Секогаш** го наведувајте капакот така што е помеѓу вашето тело и внатрешниот сад, за да можете да се заштитите од пареа и топли течности.
- **НИКОГАШ** не го отворајте експрес-тенцерето. **НЕ** го отворајте капакот за време или по готвењето под притисок додека целиот внатрешен притисок не се ослободи преку вентилот за ослободување на притисок и уредот малку не се излади.

- **17** Ако капакот не се врти за да се отклучи, тоа значи дека уредот е сè уште под притисок. Секој преостанат притисок може да биде опасен. Нека единицата природно го ослободи притисокот или полека го заврти вентилот за ослободување на притисокот во позицијата VENT за да се ослободи
- пареа. Внимавайте да избегнете контакт со пареата за да избегнете изгореници или повреди. Кога пареата е целосно ослободена, пловниот вентил ќе биде во долна позиција овозможувајќи капакот да се отстрани.
- **НИКОГАШ** не користете приклучок под бројачот.
- **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување. CAMO се поврзувајте со приклучоци и системи опремени со безбедно заземување.
- **НЕ** користете продолжение. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот деца под 8 години да го зграпчат кабелот или заплеткување и намалување на ризикот од сопнување на лубето за подолга врвка.
- **НЕ** го местете уредот кога се користи. Наменети само за работна површина. Уверете се дека површината е рамна, чиста и сува.
- За заштита од електричен удар **НЕ** потопувајте кабел, приклучоци или кукиште на главната единица во вода или друга течност. Готовете само во тенцере или во сад препорачан од SharkNinja ставен во предвидениот тенцер.
- **23** Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и се јавете во службата за клиенти.
- **НЕ** го пополнете шпоретот над максималното полнење на неговиот капацитет. При притисок готвење храна која се шири (како што се сушен зеленчук, грав, житарки, ориз, итн.). **НЕ** пополнете тенцере повеќе од половина, или како што е поинаку упатено во рецептот на Ninja® Foodi®.
- Храната како сос од јаболка, бруслици, бисерен јајчен, овесна каша или други житарици, грашок, тестенини, макарони, ревен или шпагети можат да се пенат, пенат и да се распраскаат кога се готват под притисок, запушувајќи го вентилот за ослободување на притисок. Овие и слични видови на храна (како што се сушен зеленчук, грав, житарки и ориз) не треба да се готват во експрес-тенцере, освен кога следите рецепт на Ninja® Foodi®.
- По готвењето на месото со кожа која може да се надуе под дејство на притисок, **НЕ** го боцкајте месото додека кожата е отчена; може да се испарите.
- Кога готовите тесто храна, држите го шпоретот користејќи ги странничните ражки на телото за нежно да го пропресете шпоретот од страна на страна пред да го отворите капакот за да се избегне исфрлање на храната. **НЕ** кревајте.
- **НЕ** го покривајте вентилациониот отвор за воздух додека капакот е затворен. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

- **НЕ** ги покривајте вентилите за притисок.
 - **НЕ** користете додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja. **НЕ** ставајте додатоци во микроволнова пекчка, тостер, конвективна рерна или конвенционална рерна или на керамичка плоча за готвење, електричен калем, гасен горелник или надворешна скара. Употребата на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвикаат пожар, електричен удар или повреди.
 - **СЕКОГАШ** ги следете максималните и минималните количини на течност како што е наведено во инструкциите и рецептите.
 - **НИКОГАШ** не користете БАВНО ГОТВЕЊЕ без храна и течности во подвижниот тенцере за готвење.
 - **НЕ** го користете овој уред за пржење.
 - **НЕ** сотирајте и не пржете со масло додека готвите под притисок.
 - Спречување на контакт со храна со елементи за загревање . **НЕ** преполнувајте и не го надминувајте максималното ниво на полнење кога готвите. Преполнувањето може да предизвика повреда или оштетување на имот или да влијае на безбедната употреба на апаратот .
 - **НЕ** ја користете оваа единица за готвење на инстант ориз.
 - За да се спречи контакт на храната со загревачките елементи, **НЕ** ја преполнете кошицата.
 - Внимавайте дека ништо не е зафатено или притиснато од шарката.
 - Напоните на приклучокот може да варираат, влијајќи на перформансите на вашиот производ. За да се спречи можна болест, користите термометар за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.
- **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на работниот плот за време на работа.
 - За да се избегне можно оштетување од пареа, поставете уредот подалеку од сидовите и шкафовите за време на употреба.
 - Ако уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете и чекајте пушењето да престане пред да го извадите тенцерето за готвење и кошицата.
 - **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли подлоги или изолирани ракавици за рерна и користете достапни ракчи и копчиња.
 - Треба да се внимава кога шпоретот содржи топло масло, топла храна или топли течности, или ако шпоретот е под притисок. Неправилна употреба, вклучувајќи го и помествањето на шпоретот, може да резултира со телесна повреда. Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници.
 - Треба да се внимава кога се пеке месо и се сотира во топло масло. Држите рацете и лицето подалеку од отстранувањето на готвењето тенцере, особено кога се додаваат нови состојки, бидејќи топлото масло може да се прска.
 - Кога уредот е во функција, топлата пареа се ослободува преку вентилациониот отвор. Поставете единица така што вентилацијата да не е насочена кон кабелот за напојување , приклучниците или другите апарати. Држите ги рацете и лицето на безбедно растојание од вентилацијата.

**ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ОВИЕ
ИНСТРУКЦИИ**

- Кога се користи SLOW COOK или SEAR/SAUTÉ поставувања, **СЕКОГАШ** го држите капакот под притисок затворен и вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT. Ако капакот е затворен и вентилот за ослободување на притисокот е во позиција SEAL, ќе се чуе звучен аларм . "VENT" кодот за грешка ќе се појави на LED дисплејот за да сигнализира дека е потребно да се сврти вентилот за ослободување на притисок во позиција VENT.
- Кога се користи поставката за готвење под притисок, **СЕКОГАШ** го држите капакот под притисок заклучен и вентилот за ослободување на притисок свртен обратно од стрелките на часовниковот во позицијата SEAL.
- Кога отстранувачкиот сад за готвење е празен, **НЕ** го загревајте повеќе од 10 минути, бидејќи тоа може да ја оштети површината за готвење.
- Тенцерето за готвење, кошницата за готвење и крскавиот стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. Избегнувајте топла пареа и воздух додека го вадите тенцерето за готвење и кошницата за готвење од уредот и **СЕКОГАШ** ги ставајте на површина отпорна на топлина по отстранувањето. **НЕ** допирајте додатоци за време или веднаш по готвење.
- Отстранлив сад за готвење може да биде исклучително тежок кога е полн со состојки. Треба да се внимава кога се крева тенцере од основата на шпоретот.
- **НЕ** мешајте со разглобување, или на друг начин отстранување на пловниот вентил или склопот за ослободување на притисок или било кој од безбедносните системи надвор од инструкциите за чистење и одржување.
- Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат деца, освен ако не се постари од 8 години и не се под надзор.
- Оставете уредот да се олади околу 30 минути пред ракување, чистење или складирање.
- За да го исклучите, ја исклучете контролата , а потоа го исклучете приклучокот кога не се користи и пред чистење. Оставете да се олади пред чистење, разглобување, ставање или вадење на делови и за складирање.
- **НЕ** чистете со метални перничини за чистење. Парчињата можат да ја открушат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.
- Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.
- Користете само SharkNinja резервни делови во согласност со соодветниот компатибilen мод



Покажува читање и прегледување на упатствата за разбирање на работата и употребата на производот.



Покажува присуство на опасност што може да предизвика лична повреда, смрт или значителна материјална штета доколку се игнорира предупредувањето вклучено со овој симбол.




Внимавајте да избегнете контакт со топла површина. Секогаш користете заштита за раце за да избегнете изгореници.

Само за внатрешна и домашна употреба.


ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

PARTS


- A. Највисоко ниво (долна решетка)
- B. Реверзибилна решетка
- C. Кошница за готвење и свежа
- D. Дифузер што може да се одвојува
- E. 7,5L Отстранлив сад за готвење
- F. Капак за крцкање
- G. Топлински штит
- H. Контролен панел
- I. Основа за шпорет
- J. Капак под притисок
- K. Вентил за ослободување од притисок
- L. Пливачки вентил
- M. Силиконски прстен
- N. Капа за заштита од затнување
- O. Отвор за излез на воздух
- P. Колектор на кондензација



To order additional parts and accessories, visit nинжакичен.еу.




Underside of Pressure Lid




ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОДАТОЦИ

Реверзibilна решетка со 2 нивоа




1. Ставете реверзibilна решетка во тенџерето во долна положба.
2. Спуштање на долнот багажник низ реверзibilните ракчи на раката.

КОШНИЦА ЗА ГОТВЕЊЕ ЗА КРЦКАВА ХРАНА



1. За да го извадите дифузорот за чистење, повлечете 2 перки на дифузорот од жлебот на кошницата, а потоа цврсто повлечете надолу.
- A** За да ја составите кошницата за готвење и свежење, ставете кошница на врвот на дифузорот и силно притиснете.

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ



Забелешка: Контролната табла може да се разликува по модел.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ

PRESSURE: Користете за брзо готвење на храната додека ја одржуваате нежноста.

STEAM: Се користи за нежно готвење деликатна храна на висока температура.

SLOW COOK: Готвите храната на пониска температура за подолг временски период.

YOGURT: Пастеризирајте и ферментирајте млеко за крем домашен йогурт.

SEAR/SAUTÉ: За да се користи уредот како шпорет за покафенување месо, соте на зеленчук, сосови и многу други.

AIR CRISP: Давајте на храната крцкава и крцкава со малку или без масло.

BAKE/ROAST: Користете уред како рерна за нежно месо, печени десерти и многу други.

GRILL: Користете висока температура за да ја карамелизирате и запечете храната.

DEHYDRATE: Дехидрирање на месо, овошје и зеленчук за здрави ужинки.

Забелешка: Ако работи 1 час или помалку, часовникот ќе брои со минути и секунди. Ако работи повеќе од 1 час, часовникот ќе одбројува само со минути.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

FUNCTION: Притиснете FUNCTION, а потоа го користите START/STOP бираочот за да изберете функција за готвење.

TEMP: Притиснете TEMP, а потоа го прилагодете температурата на готвење и/или нивото на притисок.

TIME: Притиснете TIME, а потоа го прилагодете времето за готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги прилагодите поставувањата за време на готвење, притиснете TEMP или TIME, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да ја изберете саканата температура или време.


START/STOP dial/button: Користите бројчаник за да изберете функција за готвење, температура на готвење и време на готвење. Притиснете копче за да започнете со готвење. Притискајте на копчето додека уредот готви ќе ја запре тековната функција за готвење.

KEEP WARM: По готвење под притисок, пареа или бавно готвење, уредот автоматски ќе се префрли во режим на задржување на топлина и ќе почне да брои. Keep Warm ќе остане вклучен 12 часа, или можете да притиснете KEEP WARM за да го исклучите. Температура безбедна за храна.

ON: Копче за напојување го исклучува уредот и ги запира сите режими на готвење.


ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

1. Отстранете и отфрлете материјал запакување и лента од уредот. Некои налепници треба трајно да се чуваат на уредот, САМО да се отстранат налепниците со "лупа овде".
2. Обрнете посебно внимание на оперативните инструкции, предупредувања и важни заштитни мерки за да се избегнат повреди или оштетувања на имот.
3. Измийте го капакот под притисок, силиконскиот прстен, отстранливият сад за готвење, кошница за готвење и свежа кошница, реверзibilната решетка и колекторот за кондензација во топла вода со сапун, а потоа исплакнете и исушете темелно. **НИКОГАШ** не ја чистете основата на шпоретот или капакот под притисок во машината за миење судови. Прегледајте го капакот под притисок за да се уверите дека нема остатоци кои ги блокираат вентилите.
4. Силиконски прстените може да се сметнат во било која насок и сметнете силиконски прстен околу надворешниот раб на полиците за силиконски прстени на долната страна на капакот. Уверете се дека е целосно вметнат и лежи рамно под силионскиот прстен




ИНСТАЛИРАЊЕ НА КОНДЕНЗАЦИОНИОТ КОЛЕКТОР

За да инсталirate колектор за кондензација, ставете го во отворот на основата на шпоретот. Лизгайте го за да го извадите за миење на рацете после секоја употреба.



ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ИНСТАЛИРАЊЕ НА КАПАЧЕТО ПРОТИВ ЗАПУШУВАЊЕ

Уверете се дека капачето против запушшување е во правилна позиција пред да го употребите капакот под притисок . Капачето против запушшување го штити внатрешниот вентил на капакот под притисок од запушшување и ги штити корисниците од потенцијални прскања на храна . Треба да се чисти по секоја употреба со четка за чистење. За да го отстраните, стиснете и повлечете нагоре. За да го инсталирате повторно, поставете го на место и притиснете надолу.



ЗАБЕЛЕШКА: Пред секоја употреба, уверете се дека силионскиот прстен е добро поставен во полиците за силионски прстени и капачето против запушшување е правилно монтирано на вентилот за ослободување на притисок.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ FOODI® MAX TENDERCRISP МУЛТИ-ШПОРЕТ

ЗАМЕНЕТЕ ГО ВРВТОТ

Двата капака ви овозможуваат беспрекорно да преминете помеѓу сите ваши омилени методи на готвење. Користете капак под притисок за да омекнете, а потоа го искористите крцкавиот капак за да ја скрцкате храната.

КОРИСТЕЊЕ НА КРЦКАВ КАПАК


Крцкавиот капак е прикачен на уредот и може да се отвори во секое време за да се провери храната за време на процесот на готвење. Кога капакот е отворен, тајмерот ќе паузира и елементот за загревање ќе се исклучи. Кога капакот е затворен, готвењето ќе започне повторно и тајмерот ќе продолжи со одборојувањето.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ СО КРЦКАВ КАПАК


За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во приклучок, а потоа притиснете .

Air Crisp


- Ставете или кошницата за готвење и крскање или реверзibilна решетка во тенџере. Кошницата треба да има прикачен дифузор.




- Додавајте состојки во кошницата за готвење и крскање . Затвори капакот.



1. Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да изберете AIR CRISP. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете температура помеѓу 150 ° С и 200 ° С.




2. Притиснете TIME, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да го прилагодите времето за готвење во чекор од минута до 1 час. За да го загреете уредот, едноставно додадете дополнителни 5 минути на времето за готвење. Притиснете СТАРТ/СТОП за да почнете да готвите.




3. За време на готвење, можете да го отворите капакот и да ја подигнете кошницата за да се пропресат или фрлат состојките за рамномерно покафенување, ако е потребно. Кога ќе завршите, ја намалете кошницата Вратете се во тенџере и затворете капак. Готвењето автоматски ќе продолжи откако капакот е затворен.
- Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде сигнал и ќе прикаже DONE.

Grill


- A** Place the reversible rack in the pot in the higher grill position or follow the directions in your recipe.



- B** Place ingredients on the rack, then close the lid.




- B** Press FUNCTION, then turn the START/STOP dial to select GRILL.




NOTE: There is no temperature adjustment available or necessary when using the Grill function.

- C** Press TIME, then turn the dial to adjust the cook time in minute increments up to 30 minutes.




- D** Press START/STOP to begin cooking.
E When cook time is complete, the unit will beep and display DONE.




КОРИСТЕЈКИ ГО FOODI® MAX TENDERCRISP МУЛТИ-ШПОРЕТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Bake/Roast (Печење)


1. Додавајте состојки и додатоци во тенџерето. Затворете го капакот.
2. Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да изберете ПЕЧЕЊЕ/ПЕЧЕЊЕ. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете температура помеѓу 120 ° C и 200 ° C.



3. Притиснете TIME, потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да го прилагодите времето за готвење во чекор од минута до 1 час, а потоа Чекори од 5 минути од 1 час до 4 часа. Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.




4. Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде сигнал и ќе прикаже DONE.



Dehydrate (Дехидрирај)

- A** Ставете реверзibilна решетка од 2 нивоа во тенцере во долната положба, а потоа ставете слој од состојки на решетката.




- B** Држејќи го горниот слој за неговите ракчи, ставете го надолу над реверзibilната полица во позицијата прикажана подолу. Потоа ставете слој од состојки на горниот слој и го затворете капакот.




Забелешка: За пет нивоа на капацитет, користите држач за дехидратирање (се продава одделно) директно во тенцерето за готвење.


- B** Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да изберете ДЕХИДРАТИРАЊЕ. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете температура помеѓу 40°C и 90°C.



- Г** Притиснете TIME, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето за готвење во чекор од 15 минути до 12 часа.



1. Затворете капак и притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со дехидрирање.
- D** Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде сигнал и ќе прикаже ГОТОВО.




КОРИСТЕЈКИ ГО FOODI® MAX TENDERCRISP МУЛТИ-ШПОРЕТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ.


ТЕСТ НА ВОДА: ПОЧЕТОК НА ГОТВЕЊЕ ПОД ПРИТИСОК

Се препорачува корисниците кои прв пат се користат направете тест за вода за да се запознаете со готвењето под притисок.

- A Ставете тенцере во основата на шпоретот и додадте 750 мл вода на собна температура во тенцерето.




- B Составете капак под притисок со усогласување на стрелката на предната страна на капакот со стрелката на предната страна на основата на шпоретот. Потоа го вртете капакот во насока на стрелките на часовникот додека не се заклучи на место.



- B Уверете се дека вентилот за ослободување на притисокот е во позиција SEAL.



Г Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот СТАРТ/СТОП за да изберете ПРИТИСОК. Единицата по подразбирање ќе има висок (H1) притисок и подесување на времето од 2 минути. Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете.




Д Екранот покажува PRE и ослободување на пареа укажуваат на зголемување на притисокот. Кога е целосно под притисок, одбројувањето ќе започне.



Забелешка: Времето за притисок варира и може да потрае до 15 минути.

1. Кога одбројувањето ќе заврши, единицата ќе даде сигнал и ќе прикаже ГОТОВО пред автоматско префрулање во режим KEEP WARM, и почнете да броите.



Е Завртете го вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT за брзо ослободување на пареата под притисок. Ќе има избувнување на пареа од вентилот за ослободување на притисок. Кога пареата е целосно ослободена, пловниот вентил ќе падне и капакот може да се отвори.



ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПРИРОДЕН ПРИТИСОК НАСПРОТИ БРЗО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПРИТИСКОТ

Природно ослободување на притисок:

Кога готвењето под притисок е завршено, пареата природно ќе се ослободи од уредот како што се лади. Ова може да трае повеќе од 20 минути, во зависност од количината на состојки во тенцерето. За ова време, уредот ќе се префрли во режим на задржување на температурата. Притиснете KEEP WARM ако сакате да го исклучите режимот за загревање. Кога ослободувањето на природниот притисок е завршено, пловниот вентил ќе падне надолу.


Брзо ослободување на притисокот:

Користете **CAMO** ако вашиот рецепт го бара. По готвењето под притисок и светлинскиот КЕЕР WARM, го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT за брзо да ја ослободите пареата. Ослободувањето на пареата ќе биде придружен со звучно с'скање. Дел од пареата ќе остане во уредот по ослободувањето на притисокот и ќе избега кога капакот ќе се отвори. Подигнете и го наклонете подалеку од вас, осигурувајќи се дека кондензацијата не капе во основата на шпоретот.

ЗАБЕЛЕШКА: Во секое време за време на процесот на природно ослободување, можете да се префрлите на брзо ослободување со вртење на вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT.

ПРИТИСОК


Како што се зголемува притисокот во уредот, контролниот панел ќе прикаже PRE. Времето до притисок варира во зависност од количината и температурата на состојките, како и течноста во тенцерето. За безбедност, капакот ќе се заклучи кога уредот има притисок и нема да се отклучи додека притисокот не се ослободи. Откако уредот ќе достигне полни притисок, циклусот на готвење ќе begin и тајмерот ќе почне да одбира.



ИНСТАЛАРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА КАПАКОТ ПРИТИСЕН

Поставете го капакот под притисок на врвот на единицата со рамномерно наредени на капакот и на основата. Свртете го капакот во насока на стрелките на часовникот додека не се заклучи на своето место. За да го отклучите капакот под притисок, свртете го спротивно од стрелките на часовникот. Подигнете го капакот под агол за да спречите прскање. Не кревајте го капакот право нагоре.

ЗАБЕЛЕШКА: Капакот под притисок нема да се отклучи додека уредот целосно не се намали притисокот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Може да настанат сериозни изгореници од пареата внатре. СЕКОГАШ кревајте го и навалувајте го капакот кон себе кога го вадите.


КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ FOODI® MAX TENDERCRISP МУЛТИ-ШПОРЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ.-

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ СО КАПАКОТ ПОД ПРИТИСОК

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сидот, а потоа притиснете .

Готовач под притисок

- Ставете состојки и најмалку 250 мл течност во тенцерет, како и сите потребни додатоци. **HE** го пополнете тенцеретот покрај линијата PRESSURE MAX.




Забелешка: Кога готовите ориз, грав или други состојки кои се прошируваат, **HE** го пополнете тенцерето повеќе од половина.

Поставете капак под притисок и го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција **SEAL**.




Притиснете **FUNCTION**, а потоа го свртете бројчаникот **СТАРТ/СТОП** за да изберете **ПРИТИСОК**. Стандардното ниво на притисок ќе се прикаже. Притиснете **TEMP**, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете **HI** или **LO**.



Забелешка: Ако работи 1 час или помалку, часовникот ќе брои со минути и секунди. Ако работи повеќе од 1 час, часовникот ќе брои само со минути.

- Притиснете **TIME**, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето за готвење во чекори од 1 час до 1 час, а потоа 5-минутни чекори од 1 час до 4 часа.




- Пријаснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење. Единицата ќе почне да создава притисок, и **PRE** ќе биде прикажан на еcranот. Единицата ќе почне да одбрзува кога ќе биде под целосен притисок.



Забелешка: Времето за притисок варира и може да потрае до 15 минути.

- Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде звуков сигнал, автоматски ќе се префрили во режим на задржување на топлина и ќе почне да брои.




Забелешка: Откако готвењето е завршено, можете да притиснете **KEEP WARM** за да го исклучите режимот за загревање.

- Г Нека единицата природно ослободи притисок или, ако рецептот упатува, го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција **VENT** за брзо ослободување на пареата.

Пареа


1. Додадете 250 мл течност (или количина одредена по рецептот) во тенцерето, а потоа ставете реверзibilна решетка или кошница за готвење и крскање со состојки во тенцере.



2. Поставете капак под притисок и го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT.



Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да изберете STEAM.



Забелешка: Нема прилагодување на температурата кога се користи функцијата STEAM.

1. Притиснете TIME, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето за готвење во чекор до 30 минути. Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со готвење.
2. Уредот ќе почне со загревање за да ја доведе течноста до вриење. На екранот ќе се прикаже PRE. Анимацијата за претходно загревање ќе се покажува додека уредот не достигне температура, а потоа и екранот ќе покаже BOIL и тајмерот ќе почне да одбрудува.



3. Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде сигнал и автоматски ќе се префрили во режим за задржување на топлина и ќе почне да брои. Уверете се дека пловниот вентил паднал пред да го отворите капакот.




Забелешка: Откако готвењето е завршено, можете да го притиснете копчето KEEP WARM за да го исклучите режимот за загревање.


КОРИСТЕЈКИ ГО FOODI® MAX TENDERCRISP МУЛТИ-ШПОРЕТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Бавен готвач

1. Додадете состојки во тенџере. **НЕ** го пополнете тенцерето покрај линијата MAX.
2. Поставете капак под притисок и го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT.
3. Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот СТАРТ/СТОП за да изберете БАВНО ГОТВЕЊЕ. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете HI или LO.



4. Притиснете TIME, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето за готвење во чекор од 15 минути до 12 часа.
5. Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со готвење.



Забелешка: Подесувањето на Бавно готвење ВИСОКО време може да се прилагоди помеѓу 4 и 12 часа; Подесувањето на Бавно готвење НИСКО време може да се прилагоди помеѓу 6 и 12 часа.

6. Кога времето за готвење ќе заврши, уредот ќе издаде звуков сигнал, автоматски ќе се префрли во режим на задржување на топлина и ќе почне да брои.

Забелешка: Откако готвењето е завршено, можете да притиснете KEEP WARM за да го исклучите режимот за загревање.

Yogurt


- A Додајте сакана количина млеко во тенџере.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако сакате да пастерилизирате, ладите и да додавате култури кои не ја користат единицата, прескокнете чекори 1-9. Наместо тоа, притиснете TEMP, изберете FMNT, притиснете TIME, изберете сакано време на инкубација, а потоа притиснете START/STOP за да започнете.


- B Поставете капак под притисок и го свртете вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT.



- B Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP за да изберете ЈОГУРТ. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете YGRT или FMNT.




- G Притиснете TIME, а потоа го свртете бројчаникот за да го прилагодите времето на инкубација во чекор од 30 минути помеѓу 8 и 12 часа.




Забелешка: Изборот на подолго време ќе доведе до посилен јогурт со погуста конзистенција. Користете 12 часа за да добиете јогурт во грчки стил.

Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со пастеризација.

Единицата ќе прикаже BOIL додека пастерира. Кога ќе се достигне температурата на пастеризација, уредот ќе издаде звуков сигнал и ќе прикаже COOL.



- Откако млекото ќе се излади, уредот ќе прикаже ADD и STIR по ред и времето на инкубација.



Отстранете капакот под притисок и го очистете врвот на млекото.

Додадете јогурт култура во млекото и мешајте за да се комбинираат. Поставете капак под притисок и притиснете START/STOP за да започнете процесот на инкубација.




На екранот ќе се прикаже FMNT и ќе почне да одбрзува. Кога времето за инкубација ќе заврши, единицата ќе издаде сигнал и ќе прикаже ГОТОВО. Уредот ќе издава сигнал секоја минута до 4 часа или додека не се исклучи.

Изладете јогурт до 12 часа пред сервирање.

Sear/Sauté

- Додадете состојки во тенџере.
- Притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете SEAR/SAUTÉ. Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Притиснете TEMP, а потоа го свртете бројчаникот за да изберете LO, LO:MD, MD, MD:HI или HI.



ЗАБЕЛЕШКА: Не постои достапно подесување на времето кога се користи функцијата Sear/Sauté.


- Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете с готвење.
- Притиснете START/STOP за да ја исклучите функцијата SEAR/SAUTÉ. За да се префрлите на друга функција за готвење, притиснете FUNCTION, а потоа го свртете бројчаникот START/STOP на посакуваната функција за готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да ја користите оваа функција со отворен капак или со капак под притисок со вентил за ослободување на притисок во позицијата VENT.

ЗАБЕЛЕШКА: СЕКОГАШ користете прибор за незалепување во тенџерето за готвење. **НЕ** користете метал прибор, бидејќи тие ќе го изгребат незалепливиот слој на тенџерето.


ДОДАТОЦИ ЗА КУПУВАЊЕ

Ninja нуди различни додатоци направени по нарачка за вашиот Ninja® Foodi® 2 Tier TenderCrisp експрес шпорета. Посетете ninja-kitchen.eu за да ги проширите своите способности и да го одземете готвењето на следното ниво.



Cooking Pot

An extra pot so you can keep the Foodi® fun going when your other pot is already full of delicious food.




Multi-Purpose Silicone Sling

Easily lift ingredients and pans into and out of the cooking pot.




Multi-Purpose Tin

Create casseroles, dips, and sweet and savory pies, or bake a fluffy, moist cake with a golden top for dessert. D22cm H6cm.



Folding Crisping Rack

Cook an entire pack of bacon or turn tortillas into taco shells.



Loaf Pan

Our specially designed pan is the perfectly sized baking accessory for bread mixes like banana and courgette. L21cm x W11cm x H9cm approx.




Glass Lid

See into the pot during multiple cooking functions, then use to transport or store easily.



Extra Pack of Silicone Rings

2-pack silicone ring set helps keep flavours separate—use one when cooking savory foods and the other when cooking sweet foods.




Skewer Stand

Only compatible with the 7.5L models. Use the skewer stand to create kebabs. 15 skewers included.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистење: Машина за миење судови и миење раце



Уредот треба да се чисти темелно по секоја употреба.


- Исклучете го уредот од приклучокот пред чистење.
- За да ја исчистите основата на шпоретот и контролниот панел, избришете ги со влажна крпа.
- Капакот под притисок и тендерето за готвење, силиконскиот прстен, реверзибилната решетка, кошицата за готвење и чип и одвојливот дифузор може да се мијат во машина за миење судови.

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не ја ставяйте основата на шпоретот во машина за миење судови, ниту пак ја потопете во вода или било која друга течност.


- Капакот под притисок, вклучувајќи го и вентилот за ослободување на притисокот и капачето против запуштување, може да се измие со вода и сапун за садови.
- За да го исчистите крквиот капак, избришете го со влажна крпа или хартиена крпа откако топлинскиот штит ќе се излади.
- Ако остатоците од храна се заглавени на тендерет за готвење, реверзибилната решетка или кошицата за готвење, наполнете тендерет со вода и оставете да сенатопи пред чистење. **НЕ** користете перничинча за чистење. Ако е потребно чистење, користите неабразивен чистач или течен сапун за садови со најлонска подлога или четка.
- Сите делови се сушат на воздух по секоја употреба.

Забелешка: Не го разглобувајте вентилот за ослободување на притисок или пловниот вентил.

Removing & Reinstalling the Silicone Ring



Силиконски прстен



Силикон
Прстен Рафт

За да го извадите силиконскиот прстен, повлечете го надвор, дел по дел, од силионскиот прстен. Прстенот може да се постави со двете страни свртени нагоре. За да се инсталира повторно, притиснете го надолу во рафлот дел по дел.

По употребата, отстранете остатоци од храна од силионскиот прстен и капачето против запуштување.

Чувайте го силионскиот прстен чист за да се избегне мириз

Миењето во топла вода со сапун или во машина за миење судови може да го отстрани миризот. Сепак, нормално е да го апсорбира миризот на одредени кисели храни. Се препорачува да имате повеќе од еден силионски прстен при рака. Можете да купите дополнителни силионски прстени на pinjakitchen.eu

НИКОГАШ не го извадувајте силионскиот прстен со прекумерна сила, бидејќи тоа може да го деформира и полиците и да влијае на функцијата за запечатување под притисок. Силионски прстен со пукнатини, исеченици или други оштетувања треба веднаш да се замени.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Зошто на мојата единица ми треба толку долго време за да дојде до притисок? Колку време е потребно за да се дојде до притисок?

- Времето за готвење може да варира во зависност од избраната температура, моменталната температура на тенџерето и температурата или количината на состојките.
- Проверите дали вашият силиконски прстен е целосно поставен и на рамна со капакот. Ако е правилно инсталiran, треба да можете лесно да го влечете прстенот за да го завртите.
- Проверете дали капакот под притисок е целосно заклучен, а вентилот за ослободување на притисок е во позиција SEAL при готвење под притисок.

Зошто времето се одборојува толку бавно?

- Можеби сте поставиле часови, а не минути. Кога се поставува времето, еcranот ќе покаже HH:MM и времето ќе се зголемува/намалува во минути чекор.

Како да знам кога уредот има притисок?

- Ротирачките светла ќе се појават на еcranот за да покажат дека единицата гради притисок.

PRE и подвигните светла се прикажани на еcranот кога се користи функцијата притисок или пареа.

- Ова укажува на тоа дека единицата гради притисок или претходно загревање кога се користи пареа или притисок. Кога уредот ќе заврши со градењето на притисок, вашето време за готвење ќе почне да одборојува.

Има многу пареа која доаѓа од мојата единица кога се користи функцијата Steam.

- Нормално е пареата да се ослободи преку вентилот за ослободување на притисок за време на готвење. Оставете вентил за ослободување на притисок во позиција VENT за пареа, бавно готвење и печење.

Зошто не можам да го тргнам капакот под притисок?

- Како безбедносна функција, капакот под притисок нема да се отключи додека уредот не е целосно под притисок. Завртете го вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT за брзо ослободување на пареата под притисок. Брз излив на пареа ќе излезе од вентилот за ослободување на притисок. Кога пареата е целосно ослободена, уредот ќе биде подготвен за отворање. Свртете капакот под притисок спротивно од стрелките на часовникот, а потоа го подигнете нагоре и подалеку од вас.

Дали вентилот за ослободување на притисокот треба да биде лабав?

- Да. Лабавото вклопување на вентилот за ослободување на притисокот е намерно; овозможува брза и лесна транзиција помеѓу SEAL и VENT и помага во регулирање на притисокот со ослободување на мали количини на пареа за време на готвењето за да се обезбедат одлични резултати. Молиме уверете се дека е свртен колку што е можно подалеку кон позицијата SEAL при готвење под притисок и колку што е можно подалеку кон VENT позицијата кога брзо ослободување.

Единицата ш'скае и не достигнува притисок.

- Уверете се дека вентилот за ослободување на притисокот е свртен во позиција SEAL. Ако сте го направиле ова и сè уште слушате гласно ш'скање, тоа може да значи дека силиконската пломба не е целосно поставена. Притиснете СТАРТ/СТОП за да го запрете готвењето, ако е потребно, и го отстранете капакот под притисок. Притиснете силиконски прстен, осигурувајќи се дека е целосно вметнат и леки рамно под прстенот. Откако ќе биде целосно инсталiran, треба да можете лесно да го влечете прстенот за да го ротирате.

Единицата брои нагоре отколку надолу.

- Циклусот на готвење е завршен и уредот е во режим на задржување на топлина.

Колку време е потребно на уредот за да се намали притисокот?

- Брзото ослободување трае околу 2 минути или помалку. Природното ослободување може да потрае до 20 минути или повеќе, во зависност од видот на храната и/или количината на течност и храна во тенџерето.

На еcranot се појавува порака за грешка "ADD POT".

- Тенџере за готвење не е во основата на шпоретот. Тенџере за готвење е потребно за сите функции.

На еcranот се појавува порака за грешка "OTHR LID" и иконата на капакот трепка.

- Погрешен капак е поставен за посакуваната функција за готвење. Инсталирајте капак под притисок за да ги користите функциите за притисок, бавно готвење, јогурт, пареа или задржување на топлина.

На еcranот се појавува порака за грешка "ЗАТВОРИ КАПАК".

- Капакот е отворен и треба да се затвори за да започне избраната функција.

На еcranот се појавува порака за грешка "TURN LID".

- Капакот под притисок не е целосно поставен. Вртете го притисокот во насока на стрелките на часовникот додека не кликнеш за да ги користите функциите притисок, бавно готвење, јогурт, пареа и задржување на топлина.

На еcranот се појавува порака за грешка "OPEN VENT".

- Кога е поставен на бавно готвење или печење/соте, и уредот чувствува зголемување на притисокот, овaa порака покажува дека вентилот за ослободување на притисокот е во позицијата SEAL.
- Завртете вентилот за ослободување на притисок во позиција VENT и го оставете таму за остатокот од функцијата за готвење.
- Ако не го вклучите вентилот за ослободување на притисок во позиција VENT во рок од 5 минути, програмата ќе се откаже и уредот ќе се исклучи.

Пораката за грешка "ADD WATR" се појавува на еcranот кога се користи функцијата Steam.

- Нивото на водата е премногу ниско. Додайте повеќе вода во уредот за функцијата да продолжи.

Пораката за грешка "ADD WATR" се појавува на еcranот кога се користи функцијата за притисок.

- Додадете повеќе течност во тенџере за готвење пред повторно да го започне циклусот на готвење под притисок.
- Уверете се дека вентилот за ослободување на притисокот е во позиција SEAL.
- Уверете се дека силиконскиот прстен е поставен правилно.

Се појавува "ERR" порака.

- Уредот не функционира правилно. Можете да најдете онлајн поддршка на pinjakitchen.e

КОРИСНИ СОВЕТИ

- A** За постојано покафенување, уверете се дека состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тенцерето без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, не забравяйте да се претресите на половина пат од поставеното време за готвење.
- B** За помали состојки кои можат да паднат низ реверзибилната полица, препорачуваме прво да ги завитките во пергаментна хартија или торбичка од фолија.
- C** Кога се префрлате од готвење под притисок на користење на крцкав капак, се препорачува да се испразни тенцерето од преостанатата течност за најдобри резултати од крцкање.
- D** Користете режим "Загрејвјај топло" за да ја задржите храната на топла, безбедна температура по готвење. За да се спречи исушување на храната, препорачуваме да го држите капакот затворен и да ја користите оваа функција непосредно пред сервирање. За да ја загреете храната, користете Air Crisp функцијата.
- E** Кога се користи рецепт за Ninja Foodi® 6L во оваа единица, може да биде потребно дополнително време за готвење или дополнително тресење на Cook & Crisp Basket.
- F** Рецептите за притисок од 6 литри како супи, чорби и чили може да се зголемат за 50% во Ninja® Foodi® Max.

БЕЛЕШКИ

NINJA® Foodi® **MAX** Multi-Cooker

OP500EU

Udhëzime për përdorim



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

Ninja® Foodi® Max TenderCrisp Multi-Cooker



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Ruaj konfirmimin)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V~,
50-60 Hz

Watts: 1760W

Vëllimi: 7.5L

Grupi fluid: 2

Presioni i punës: 40 kPa

Presioni maksimal (PS): 90 kPa

KËSHILLË: Ju mund të gjeni modelin dhe numrat serik në etiketën e kodit QR të vendosur në pjesën e pasme të pajisjes nga kablloja e energjisë.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturinat e tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga mbeturinat e pakontrolluara heqjen, riciklimin përgjegjës për nxitjen e ripërdorimit të qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin ku ky produkt është blerë. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PËR PËRDORIM SHTËPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni Ninja® Foodi® tuaj.

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, masat bazë të sigurisë duhet të ndiqen gjithmonë, duke përfshirë këto:

⚠ PARALAJMËRIM

- Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fémijét e vegjël, hiqni dhe hidhni mbulesën mbrojtëse të vendosur në soketin e kësaj pajisjeje.
- Mbajeni pajisjen dhe kabllo jashtë mundësive të fémijëve. **MOS** lejoni që pajisia të përdoret afér ose nga fémijét. Mbikëqyrja e ngushtë Është e nevojshme kur përdoret pranë fémijëve.
- Fémijét nuk lejohen të luajnë me pajisjen .
- Ky aparat mund të përdoret nga persona me aftesi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e aparatit në ményrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- **MOS** e vendosni pajisjen në sipërfaqe të ngrohta ose afér gazit të nxehtrë, në furrë ose në sobë me xham elektrik, në furrë ose në sobë të nxehur.
- Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15 cm hapësirë mbi dhe nga të gjitha anët pér qarkullimin e ajrit.
- Kjo pajisje është vetëm pér përdorim shtëpiak . **MOS** e përdorni këtë pajisje pér asnjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar .
- **Nuk** përdoret në automjete apo varka në lëvizje. **Mos** përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- **GJITHMONË** sigurohuni që njësia të instalohet siç duhet para përdorimit.
- Para përdorimit, **GJITHMONË** kontrolloni valvulen e lirimit të presionit dhe valvulen lundruese pér bllokime ose pengesa dhe pastroni ato nëse është e nevojshme. Kontrolloni se valvula lundruese e mbulesës së presionit po lëviz lirisht.
- Për të parandaluar rrezikun e shpërthimit dhe dëmtimit, përdorni vetëm unazat e silikonit SharkNinja. Sigurohuni që unaza e silikonit të jetë në vend dhe kapaku të mybllet siç duhet para se të funksionojë. **MOS** përdorni nëse grisen ose dërmtohen. Zëvendësoni para përdorimit.
- **MOS** e përdorni pajisjen pa e vënë në vend tenxheren e gatimit.
- **KURRË mos** e përdorni pa shtuar ujë ose lëng me recetë, pasi kjo do të shkaktojë dérme serioze.
- Para se të vendosni një enë gatimi të lëvizshme në bazën e sobës, sigurohuni që ena dhe baza e sobës të janë të pastra dhe të thata duke fshirë me një leckë të butë.
- **Gjithmonë** anuloni kapakun në ményrë që të jetë midis trupit tuaj dhe enës së brendshme në ményrë që të mbroheni nga avujt dhe lëngjet e nxehta.
- **Kurrë mos** e hapni tenxheren Express. **MOS** e hapni kapakun gjatë ose pas gatimit të presionit derisa të jetë lëshuar i gjithë presioni i brendshëm nëpërmjet valvulës së lirimit të presionit dhe njësia është ftohur pak.

- **17** Nëse kapaku nuk kthehet pér t'u zhbllokuar, kjo do të thotë se njësia është ende nën presion Çdo presion i mbetur mund të jetë i rrezikshëm Lëreni njësinë të lirojë natyrshëm presionin ose ngadalë ta kthejë valvulen e lirimt të presionit në pozicionin VENT pér ta lëshuar atë

Avull. Kini kujdes të shmangni kontaktin me avullin pér të shmangur djegjet ose dëmtimet. Kur avulli të lirohet plotësisht, valvula lundruese do të jetë në pozicionin e poshtëm duke lejuar heqjen e kapakut.
- **KURRË mos** përdorni një prizë nën matës.
- **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë. VETËM lidhuni me priza dhe sisteme të pajisura me një lidhje të sigurt grounding.
- **MOS** përdorni një zgjatje. Një kordon i shkurtër fuqie përdoret pér të zvogëluar rrezikun e fëmijëve nën 8 vjeç që kapin kordonin ose dhe të zvogëlojë rrezikun e tripping njerëzve pér periudha më të gjata kohore.
- **MOS** lëvizni njësinë kur është në përdorim. E destinuar vetëm pér sipërfaqe pune. Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë.
- Për mbrojtje kundër goditjes elektrike **MOS** e zhytni kordonin, prizat ose strehimin e njësisë kryesore në ujë ose në lëng tjetër. Gatuani vetëm në një enë ose në një enë të rekomanduar nga SharkNinja të vendosur në tenxheren e siguruar.
- **23** Kontrollo rregullisht pajisjen dhe kabllon e energjisë. **MOS** e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose prizën. Nëse pajisja nuk funksionon ose dëmtohet në ndonjë mënyrë, ndaloni së përdoruri menjëherë dhe kontaktoni shërbimin ndaj klientit.
- **MOS** e mbushni sobën përtëj kapacitetit maksimal. Shtypni ushqimet e gatimit që përhapen (si perimet e thata, fasulet, drithërat, orizin etj.). **MOS** mbushni një enë më shumë se gjysmën e rrugës, ose siç udhëzohet ndryshe në recetën Ninja® Foodi®.
- Ushqime të tillë si salcë molle, boronica, elbi perla, avoine ose drithëra të tjera, bizele, makarona, makarona, makarona, rhubarb, ose spaghetti mund të shkumëzojnë, shkumëzojnë dhe splatter kur gatuhen nën presion, duke bllokuar valvulen e lirimt të presionit. Këto dhe ushqime të ngjashme (si perimet e thata, fasulet, drithërat dhe orizi) nuk duhet të gatuhen në Express Pot, përveçse kur ndjek një recetë Ninja® Foodi®.
- Pas gatimit të mishit me lëkurë që mund të fryhet nën presion, **MOS** e shponi mishin ndërsa lëkura është e fyrë; ajo mund të avullojë.
- Kur gatuani ushqim brumi, mbajeni sobën duke përdorur dorezat anësore në trup pér të shkundur butësishët sobën nga njëra anë në tjetër para se të hapni kapakun pér të shmangur hedhjen jashtë të ushqimit. **Mos** lëviz.
- **MOS** e mbuloni ventilatorin e ajrit ndërsa kapaku është i myllur. Kjo do të parandalojë Edhe gatimi mund të dëmtojë pajisjen ose të shkaktojë mbinxehje.

RUAJI KËTO UDHEZIME

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PËR PËRDORIM SHTËPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHEZIMET PARA PËRDORIMIT

- **Mos** i mbuloni valvulat e presionit.
- **MOS** përdorni add-ons që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja. **MOS** i vendosni aksesorët në një mikrovalë, bukë buke, furrë konveksioni ose furrë konvencionale, ose në një hobi qeramike, bobinë elektrike, djegës gazi ose grilë të jashtme. Aksesorët që nuk janë rekomanduar nga SharkNinja mund të shkaktojnë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- **GJITHMONË** ndiqni sasitë maksimale dhe minimale të lëngut siç specifikohet në udhëzimet dhe recetat.
- **KURRË MOS** PËRDORNI NJË KUZHINIER TË NGADALTË pa ushqim ose lëngje në tenxheren e lëvizshme të gatimit.
- **MOS** e përdorni këtë pajisje për skuqje.
- **MOS** e férkonit ose skuqni me vaj gjatë gatimit me presion.
- Parandaloni kontaktin e ushqimit me elementët e ngrohjes. **MOS** e teproni ose tejkaloni nivelin maksimal të ngarkesës gjatë gatimit. Mbimbushja mund të shkaktojë dëmtime ose dëme materiale ose të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes.
- **MOS** e përdorni këtë njësi për tē gatuar oriz të çastit.
- Për tē parandaluar që ushqimi të mos bjerë në kontakt me elementët e ngrohjes, **MOS** e teproni me shportën.
- Sigurohuni që asgjë tē mos kapet ose tē mbërthehet nga varësja.
- Tensioni i prizës mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën e produktit tuaj. Për tē parandaluar sëmundjen e mundshme, përdorni një termometër për tē kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.

MOS e vendosni pajisjen afér skajit tē tavolinës së punës gjatë funksionimit.

- Për tē shmangur démtimin e mundshëm tē avullit, vendoseni pajisjen larg mureve dhe dollapëve gjatë përdorimit.
- Nëse njësia lëshon tym tē zi, fikeni menjëherë dhe prisni që duhani tē ndalet para se tē hiqni tenxheren e gatimit dhe shportën.
- **MOS** prekni sipërfaqet e nrohta. Sipërfaqet e pajisjes janë tē nrohta gjatë dhe pas operacionit. Për tē parandaluar djegjet ose démtimet, **GJITHMONË** përdorni qilima të nrohta mbrojtës ose doreza furre tē izoluara dhe përdorni doreza dhe doreza nē dispozicion.
- Duhet pasur kujdes kur soba përmban vaj tē nxeh të, ushqim tē nxeh të ose lëngje tē nxeh ta, ose nëse soba është e presuar. Përdorimi i papërshtatshëm, duke përfshirë lëvizjen e sobës, mund tē rezultojë në lëndime trupore. Ushqimi i derdhur mund tē shkaktojë djegie serioze.
- Duhet pasur kujdes kur pjekim mishin dhe e pjekim në vaj tē nxeh të. Sidomos kur shtonit përbërës tē rinj, pasi vaji i nxeh të mund tē spërkatet.
- Kur njësia është në punë, avulli i nxeh të lëshohet përmes ventilatorit. Vendosni njësinë në mënyrë që ventilimi tē mos drejtohet në kordonin e energjisë, bazat ose pajisje tē tjera. Mbani duart dhe fytyrën në një distancë tē sigurt nga ventilimi.

RUAJI KËTO UDHEZIME

- Kur përdorni parametrat SLOW COOK ose SEAR / SAUTÉ, **gjithmonë** mban i kapakun e presionit të myllur dhe valvulen e lirimt të presionit në pozicionin VENT. Nëse kapaku është i myllur dhe valvula e lirimt të presionit është në pozicionin SEAL, do të dëgjohet një alarm i dëgjueshëm. Një kod gabimi VENT do të shfaqet në ekranin LED për të sinjalizuar se valvula e lëshimit të presionit duhet të kthehet në pozicionin VENT.
- Kur përdorni vendosjen e kuzhinierit të presionit, **gjithmonë** mban i kapakun e presionit të myllur dhe valvulen e lirimt të presionit në mënyrë të kundërt në pozicionin SEAL.
- Kur gatimi i lëvizshëm është bosh, **mos** e ngrohni për më shumë se 10 minuta, pasi kjo mund të dëmtojë sipërfaqen e gatimit.
- Ena e gatimit, shporta e gatimit dhe ajo e freskët bëhen jashtëzakonisht të nxehtha gjatë procesit të gatimit. Evitonit avullin dhe ajrin e nxehthë ndërsa hiqni tenxheren e gatimit dhe shportën e gatimit nga pajisja dhe **gjithmonë** vendosini në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtésisë pas heqjes. **MOS** i prekni aksesorët gjatë ose menjëherë pas gatimit.
- **MOS** ndërhyjni në çmontimin ose në të kundërtën heqjen e valvulës lundruuese ose montimit të lëshimit të presionit ose ndonjë nga sistemet e sigurisë jashtë udhëzimeve të pastrimit dhe mirëmbajtjes .
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fémijët nëse nuk janë mbi 8 vjeç dhe të mbikëqyrur.
- Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 30 minuta para se të merreni, të pastroni ose të ruani.
- Për ta fikur, fikeni kontrollin dhe pastaj zhbllokoni kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit. Pastrimi, çmontimi, vénia ose heqja e pjesëve dhe për ruajtje.
- **MOS** pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrrike.
- Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.
- Përdorni vetëm pjesët rezervë **SharkNinja** në përputhje me mod të përshtatshme të pajtueshme



Tregon lexminin dhe shqyrtimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë dëmtime personale, vdekje ose dëme të rendësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilltet.




Kini kujdes të shmangni kontaktin me një sipërfaqe të ngrohtë. Përdorni **gjithmonë** mbrojtjen e duarve për të shmangur djegjet.

Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.


PJESË & AKSESORË

PJESËT


- Q. Niveli më i lartë (Grila e Poshtme)
- R. Rrjeta e kthyeshme
- S. Shporta e gatimit dhe e freskët
- T. Diffuser i shkëputur
- U. 7.5L Kuzhine e lëvizshme
- V. Scots Gaelic
- W. Mburoja e nxehësisë
- X. Paneli i kontrollit
- Y. Baza e sobës
- Z. Mbulesa e presionit
- AA. Valvula e lehtësimit të presionit
- BB. Valvula e notit
- CC. Unaza e silikonit
- DD. Kapaku për t'u mbrojtur nga faullet
- EE. Dalja e ajrit
- FF. Koleksionisti i kondensimit



Për të porositur pjesë dhe aksesorë shtesë,
vizitonin nинjakitchen.eu.




Në pjesën e poshtme të kapakut të presonit




UDHËZIME PËR VENDOSJEN E ATTACHMENTS

Rrjet i kthyeshëm me 2 nivele




2. Vendosni një mbajtëse të kthyeshme në tenxhere në pozicionin e poshtëm.
3. Ulja e trungut të poshtëm përmes dorezave të kthyeshme të krahut.

NJË SHPORTË GATIMI PËR USHQIM KRUNCHY



4. Për të hequr diffuserin për pastrim, nxirri 2 tehe diffuser nga hullia e kosheres dhe pastaj tërhiqeni fort.
5. Për të montuar shportën e gatimit dhe freskuese, vendosni një shportë sipër diffuserit dhe shtypni fort.

DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT



Shënim: Paneli i tabelës mund të ndryshojë sipas modelit.

FUNKSIONET E GATIMIT

PRESIONI: Përdoreni pér tē gatuar shpejt ushqimin duke ruajtur butësinë.

AVULL: Përdoret pér tē gatuar me butësi ushqime delikate në temperaturat tē larta.

KUZHINIERI I NGADALSHËM: Gatuani ushqimin në një temperaturë më tē ulët pér një periudhë më tē gjatë kohe.

KOS: Pasteurize dhe fermentoni qumështin pér kos krem shtëpiak.

SEAR/SAUTÉ: Pér tē përdorur pajisjen si sobë pér tē kafshuar mishrat, pér tē pjekur perimet, salcat, dhe më shumë.

AJRI I FRESKËT: Jepini ushqim tē freskët dhe tē freskët me pak ose aspak vaj.

BAKE/ROAST: Përdorni një furrë pér mish tē butë, ëmbëlsira tē pjekura, dhe më shumë.

GRILL: Përdorni nxehësë tē lartë pér tē karamelizuar dhe ushqim kafe.

DEHIDRATONI: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet pér snacks tē shëndetshëm.

Shënim: Nëse ajo shkon pér 1 orë ose më pak, ora do tē numërojë në minuta dhe sekonda. Nëse ajo shkon pér më shumë se 1 orë, ora do tē illogaritet vetëm në minuta.

BUTONAT E OPERACIONIT

FUNKSIONI: Shtypni FUNKSIONIN, dhe pastaj përdorni cadran START/STOP pér tē zgjedhur një funksion gatimi.

TEMP: Shtypni TEMP, pastaj rregulloni temperaturën e gatimit dhe/ose nivelin e presionit.

KOHA: Shtypni KOHËN, pastaj rregulloni kohën e gatimit.

SHËNIM: Pér tē rregulluar rregullimet gjatë gatimit, shtypni TEMP ose TIME, pastaj ktheni dialin START/STOP pér tē zgjedhur temperaturën ose kohën e dëshiruar.

START/STOP dial/button: Përdorni cadran pér tē zgjedhur funksionin e gatimit, temperaturën e gatimit dhe kohën e gatimit. Shtypni butonin pér tē filluar gatimin.


Shtypja e butonit ndërsa njësia po gatuan do tē ndalojë funksionin aktual të gatimit.

MBAJENI NGROHTË: Pas gatimit me presion, avullimit ose gatimit tē ngadaltë, njësia do tē kalojë automatisht në modalitetin e mbajtjes së nxehësisë dhe do tē fillojë numërimin. Keep Warm do tē qëndrojë ndezur pér 12 orë, ose ju mund tē shtypni KEEP WARM pér ta fikur atë. Një temperaturë e sigurt ushqimore.

Butoni i energjisë fik pajisjen dhe ndalon tē gjitha mënyrat e gatimit.


PARA PËRDORIMIT TË PARË

5. Hiqni dhe hidhni paketimin e materialit dhe shiritin nga pajisja. Disa stikera duhet të mbahen përgjithmonë në pajisje, vetëm pér të hequr stikerat "zmadhuese këtë".
6. Kushtojini vëmendje të madhe udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rendësishme pér të shhangur dëmtimet ose dëmtimet e pronës.
7. Lani kapakun e presionit, unazën e silikonit, kuzhine amovible, shportën e gatimit dhe shportën e freskët, racionin e kthyeshëm dhe kolektorin e kondensimit në ujë të ngrötë sapun, pastaj rindezni dhe thaheni mirë.**KURRË mos** e pastroni bazën e kuzhines ose kapakun e presionit në lavandri. Kontrollo kapakun e presionit pér t'u siguruar se nuk ka mbeturina që bllokojnë valvulat.
8. Unaza e silikonit është e kthyeshme dhe mund të futet në çdo drejtim. Futni unazën e silikonit rrëth skajit të jashtëm të rafteve 'ës së silikoi' që te jetë kapak e futur dhe shtrihet i sheshtë nën unazën e silikonit.




INSTALIMI I KOLEKTORIT TË KONDENSIMIT

Pér të instaluar një manifold kondensimi, vendoseni në hapje në bazën e sobës. Rrëshqiteni pér ta nxjerrë jashtë pér larjen e duarve pas çdo përdorimi.



HEQJA DHE RIINSTALIMI I KAPAKUT ANTI-CLOGGING

Sigurohuni që kapaku anti-clogging të jetë në pozicionin e duhur përpëra se të përdorni kapakun e presionit. Kapaku anti-clogging mbron valvulën e brendshme të kapakut të presuar nga bllokimi dhe mbron përdoruesit nga spërkatjet e mundshme të ushqimit. Duhet pastruar pas çdo përdorimi me një furçë pastrimi. Pér ta hequr, shtrydher dhe têrhequr lart. Pér ta riinstaluar, Ktheje në vend dhe shtype poshtë.



SHËNIM: Para çdo përdorimi, sigurohuni që unaza e silikonit të jetë e pozicionuar mirë në rafjet e unazës së silikonit dhe që kapaku anti-clogging të montohet sic duhet në valvulen e lirimit të presionit.

DUKE PËRDORUR MULTI-KUZHINIERIN TUAJ FOODI® MAX TENDERCRISP

ZËVENDËSO MAJËN

Dy kapakët ju lejojnë të kaloni në mënyrë transparente midis të gjitha metodave tuaja të preferuara të gatimit. Përdorni kapakun e presionit për t'u zbutur dhe pastaj përdorni kapakun e freskët për të thërrmuar ushqimin.

DUKE PËRDORUR NJË KAPAK TË FRESKËT


Kapaku i freskët është i lidhur me pajisjen dhe mund të hapet në gjëdo kohë për të kontrolluar ushqimin gjatë procesit të gatimit. Kur kapaku të hapet, kohëmatësi do të ndalet dhe elementi i ngrohjes do të fiket. Kur kapaku të mbyllët, gatimi do të fillojë përsëri dhe kohëmatësi do të vazhdojë të numërojë poshtë.

DUKE PËRDORUR TIPARET E GATIMIT TË KAPAKËVE TË FRESKËT

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në prizë dhe pastaj shtypni .

Air Crisp


- Vendoseni ose shportën e gatimit dhe të pjekjes ose një mbajtëse të kthyeshme në një tas. Shporta duhet të ketë një diffuser të lidhur.




- Shtojini përbërësit në shportën e gatimit dhe të thërrmimit. Mbyll Kapaku.



- Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni dialin START/STOP për të zgjedhur AIR CRISP. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Shtypni TEMP, pastaj kthejeni cadran për të zgjedhur një temperaturë midis 150°C dhe 200°C.



- Shtyp KOHËN, pastaj ktheje numrin START/STOP për të reguluar kohën e gatimit në 1 orë. Për të ngrohur njësinë, thjesht shto edhe 5 minuta të tjera në kohën e gatimit. Shtyp START/STOP. Për të filluar gatimin.




- Gjatë gatimit, ju mund të hapni kapakun dhe të ngrini shportën për të shkundur ose hedhur në përbërësit edhe për kafeinë, nëse është e nevojshme. Kur të keni mbaruar, ulni shportën. Kthehuni në tenxhere dhe mbyllni kapakun. Gatimi do të rifillojë automatikisht apo kapaku të mbyllët.
 - Kur të mbarojë koha e gatimit, njësia do të lëshojë një sinjal dhe do të shfaqë DONE.



Skarë


- Γ Vendoseni raftin e kthyeshëm në tenxhere në pozicionin më të lartë të grilave ose ndiqni udhëzimet në recetën tuaj.



- Δ Vendosini përbërësit në raft, pastaj mbyllni kapakun.




- Ε Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni dialin START/STOP pér të zgjedhur GRILL.




SHËNIM: Nuk ka rregullim të temperaturës në dispozicion ose të nevojshëm gjatë përdorimit të funksionit Grill.

- ✗ Shtypni KOHËN, pastaj kthejeni cadrën pér të rregulluar kohën e gatimit në shtesat e minutës deri në 30 minuta.




- 3 Shtypni START/STOP pér të filluar gatimin.
I Kur koha e gatimit të përfundojë, njësia do të bip dhe do të shfaqë DONE.



DUKE PËRDORUR MULTI-KUZHINIERIN FOODI® MAX TENDERCRISP – VAZHDOI.

Pjekje/Pjekje



4. Shtoni përbërësit dhe additivët në Vazoja. Mbylle kapakun.
5. Shtypni FUNKSIONIN dhe pastaj ktheni cadrein START/STOP për të zgjedhur BAKE/BAKE. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Shtypni TEMP, pastaj kthejeni cadran për të zgjedhur një temperaturë midis 120°C dhe 200°C.



6. Shtypni TIME, pastaj ktheni dialin START/STOP për të rregulluar kohën e gatimit në minutë deri në 1 orë, dhe pastaj


Hapat nga 5 minuta deri në 1 orë deri në 4 orë. Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

- 4 Kur të mbarojë koha e gatimit, njësia do të lëshojë një sinjal dhe do të shfaqë DONE.



Dehidratoni

- Γ Vendosni një mbajtëse të kthyeshme me 2 nivele në një salcë në pozicionin e poshtëm, pastaj vendosni një shtresë përbërësish në rack.




- Δ Duke e mbajtur shtresën e sipërme nga dorezat e saj, vendoseni poshtë mbi raftin e kthyeshëm në pozicionin e treguar më poshtë. Pastaj vendosni një shtresë përbërësish në shtresën e sipërme dhe mbyllni kapakun.




Shënim: Për pesë nivele kapaciteti, përdorni një mbajtëse dehidratimi (të shitur vegmas) direkt në tenxheren e gatimit.

- Ε Shypni FUNKSIONIN, pastaj kthejeni dialin START/STOP pér tē zgjedhur DEHIDRATIMIN. Shypni TEMP, pastaj kthejeni dialin pér tē zgjedhur një temperaturë midis 40°C dhe 90°C.




- Ε Shtypni KOHËN, pastaj kthejeni cadran pér tē rregulluar kohën e gatimit në 15-minutësh deri në 12 orë.



2. Mbyllni kapakun dhe shtypni START/STOP pér tē filluar dehidratimin.

- Ж Kur tē mbarojë koha e gatimit, njësia do tē lëshojë një sinjal dhe do tē shfaqë DONE.




DUKE PËRDORUR MULTI-KUZHINIERIN FOODI® MAX TENDERCRISP – VAZHDOI.


TESTI I UJIT: FILLIMI I GATIMIT TË PRESIONIT

Këshillohet që përdoruesit për herë të parë të bëjnë një test uji për t'u familjarizuar me gatimin me presion.

- Γ Vendosni një tas në bazën e sobës dhe shton 750ml ujë të temperaturës së dhomës në tenxhere.




- Δ Palosni kapakun e presionit duke e radhitur shigjetën në pjesën e përparme të kapakut me shigjetën në pjesën e përparme të bazës së sobës. Pastaj kthejeni kapakun në drejtim të orës derisa të kyçet në vend.



- Ε Sigurohuni që valvula e lirimit të presionit të jetë në pozicionin SEAL.



Ж Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni dialin START/STOP për të zgjedhur PRESS. Njësia e prezgjedhur do të ketë presion të lartë (HI) dhe një vendosje kohore prej 2 minutash. Shtyp START / STOP për të filluar.




- 3 Ekrani tregon PRE dhe lëshimin e avullit tregojnë një rritje të presionit. Kur të jetë plotësisht nën presion, numërimi mbrapsh do të fillojë.



Шënim: Koha e presionit ndryshon dhe mund të zgjasë deri në 15 minuta.

2. Kur numërimi mbrapsh të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe do të shfaqë DONE

Para se të kaloni automatikisht në modalitetin KEEP WARM, dhe filloni numërimin.



- И Kthejeni valvulën e lehtësimit të presionit në pozicionin VENT për të lëshuar shpejt avullin e presuar. Do të ketë një shpërthim avulli nga valvula e lehtësimit të presionit. Kur avulli të lirohet plotësisht, valvula e flotiljes do të bjerë dhe kapaku mund të hapet.



LEHTËSIMI I PRESIONIT NATYROR VS.

LEHTËSIMI I SHPEJTË I PRESIONIT

Çlirimi i presionit natyror: Kur gatimi i presionit është i plotë, avulli do të çlirohet natyrshëm nga njësia pasi ftohet. Më shumë mund të marrë më shumë se 20 minuta, në varësi të sasisë së përbërësve në tenxhere. Gjatë kësaj kohe, njësia do të kalojë në modalitetin e mbajtjes së nxehësës. Shtypni KEEP WARM nëse doni të fikni modalitetin e ngrohjes. Kur të përfundojë çlirimi i presionit natyror, valvula e flotiljes do të bjerë poshtë.

Lirim i shpejtë i presionit: Përdorni **VETËM** nëse receta juaj kérkon atë. Pas gatimit të presionit dhe drithës KEEP WARM, kthejeni valvulën e lirimit të presionit në pozicionin VENT për të lëshuar shpejt avull.

Një pjesë e avullit do të mbetet në pajisje pasi të lirohet presioni dhe të shpëtojë kur kapaku të hapet. Ngrije dhe anuloje larg teje, duke u siguruar që kondensimi të mos pikojë në bazën e sobës.

SHËNIM: Në çdo kohë gjatë procesit natyror të lëshimit, ju mund të kaloni në lirim të shpejtë duke e kthyer valvulën e lëshimit të presionit në pozicionin VENT.

PRESIONI

Me rritjen e presionit në pajisje, paneli i kontrollit do të shfaqë PRE. Koha e presionit ndryshon në varësi të sasisë dhe temperaturës së përbërësve, si dhe lengut në tenxhere. Për siguri, kapaku do të kyçet kur pajisja të shtypet dhe nuk do të zhbllokohet derisa të lirohet presioni. Fillo dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.




SHËNIM: Mund të duhen më shumë se 20 minuta për të rritur presionin.

INSTALIMI DHE HEQJA E MBULESËS SË PRESIONIT

Vendoseni mbulesën e presionit në majë të njësisë me kapak dhe bazë të reshtuar në ményrë të barabartë. Kthejeni kapakun në drejtim të orës derisa të kyçet në vend. Për të zhbllokuar mbulesën e presionit, kthejeni në drejtim të kundërt. Ngrini kapakun në një kënd për të parandaluar spërkatjen. Mos e ngrini kapakun drejt e lart.

SHËNIM: Mbulesa e presionit nuk do të zhbllokohet derisa njësia të jetë depresuruar plotësisht.



KUJDES: Djegje serioze nga avulli brenda mund të ndodhin. **GJITHMONË** ngrije lart dhe tërhiqe kapakun drejt teje kur e heq.


PËRDORNI ZGJATJEN TUAJ FOODI® MAX TENDERCRISP MULTI-COOKER .-

PËRDORIMI I FUNKSIONEVE TË GATIMIT ME KAPAKUN E PRESIONIT

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në mur dhe pastaj shtypni .

Kuzhinier presioni

- Vendosni përbërësit dhe të paktën 250 ml lëng në një tas, si dhe çdo shtesë të nevojshme. **MOS** e mbushni tenxheren pranë linjës PRESSURE MAX.




Shënim: Kur gatuani oriz, fasule ose përbërës të tjera që zgjerohen, **MOS** e mbushni tenxheren më shumë se në gjysmë të rrugës.

Vendosni mbulesën e presionit dhe kthejeni valvulen e lirimt të presionit në pozicionin SEAL.




Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni dialin START/STOP për të zgjedhur PRESS. Niveli standard i presionit do të shfaqet. Shtypni TEMP dhe pastaj ktheni cadrën për të zgjedhur HI ose LO.



Shënim: Nëse ajo shkon për 1 orë ose më pak, ora do të numërojë në minuta dhe sekonda. Nëse ajo shkon për më shumë se 1 orë, ora do të numërojë vetëm minuta.

- Shtypni KOHËN, pastaj ktheni cadrën për të rregulluar kohën e gatimit në 1 orë deri në 1 orë, dhe pastaj 5-minutëshe incizime nga 1 orë në 4 orë.




- Shtypni START/STOP për të filluar gatimin. Njësia do të fillojë të rrüsë presionin dhe PRE do të shfaqet në ekran. Njësia do të fillojë të numërojë poshtë kur të jetë nën presion të plotë.



Shënim: Koha e presionit ndryshon dhe mund të zgjasë deri në 15 minuta.

- Kur koha e gatimit të mbarojë, njësia do të bip, dë të kalojë automatikisht në modalitetin e mbajtjes së nxehësisë dhe do të fillojë numërimin.




Shënim: Pasi të përfundojë gatimi, mund të shtypni KEEP WARM për të fikur modalitetin e nxehësisë.

- Lëreni njësinë të çlirorë natyrshëm presionin ose, nëse receta drejton, kthejeni valvulen e lëshimit të presionit në pozicionin VENT për të lëshuar shpejt avull.

Parrea

4. Shtoni 250 ml lëng (ose


Vendosni sasinë e përcaktuar nga receta në tenxhere, pastaj vendosni në tenxhere një mbajtëse ose shportë të kthyeshme pér gatim dhe pér tē thérmuar pérbérësit.



5. Vendosni mbulesën e presionit dhe kthejeni valvulën e lirimt tē presionit në pozicionin VENT.



Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni dialin START/STOP pér tē zgjedhur STEAM.




Shënim: Nuk ka rregullim tē temperaturës kur përdorni funksionin STEAM.

- Shtypni KOHËN, pastaj kthejeni cadrar pér tē rregulluar kohën e gatimit në shtesa deri në 30 minuta. Shtypni START/STOP pér tē filluar gatimin.
- Pajisja do tē fillojë ngrohjen pér ta çuar lëngun në një zierje. Një PRE do tē shfaqet në ekran. Animacioni i paranxehjes do tē shfaqet derisa pajisja të arrijë temperaturën, dhe pastaj ekranin Do tē tregojë BOIL dhe kohëmatësi do tē fillojë tē numërojë poshtë.



- Kur koha e gatimit tē mbarojë, një do tē lëshojë një sinjal dhe automatikisht do tē kalojë në modalitetin e mbajtjes së nxehësisë dhe do tē fillojë numërimin. Sigurohu që valvula e floppy tē ketë rënë para se tē hapë kapakun.




Shënim: Pasi tē përfundojë gatimi, mund tē shtypni butonin KEEP WARM pér tē fikur modalitetin e nxehësisë.

DUKE PËRDORUR MULTI-KUZHINIERIN FOODI® MAX TENDERCRISP – VAZHDOI.


Kuzhinier i ngadalshëm

- Shtoni përbërësit në një salcë. **MOS** e mbushni tenxheren pranë linjës MAX.
- Vendosni mbulesën e presionit dhe kthejeni valvulen e lirimt të presionit në pozicionin VENT.
- Shtyp FUNKSIONIN, pastaj ktheje numrin START/STOP për të zgjedhur SLOW COOK. Shtyp TEMP, pastaj ktheje numrin për të zgjedhur HI ose LO.



- Shtyp kohën, pastaj ktheje numrin për të rregulluar kohën e gatimit në rritje nga 15 minuta deri në 12 orë

- Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.



Shënim: Rregullimi i lartë i Kuzhinierit të Ngadalshëm mund të rregullohet nga 4 deri në 12 orë; rregullimi i ulët i Kuzhinierit të Ngadalshëm mund të rregullohet nga 6 deri në 12 orë

- Kur koha e gatimit të mbarojë, njësia do të bip, do të kalojë automatikisht në modalitetin e mbajtjes së nxehësisë dhe do të fillojë numërimin.

Shënim: Pasi të përfundojë gatimi, mund të shtypni KEEP WARM për të fikur modalitetin e nxehësisë.

Kos


- Shtoni sasinë e dëshiruar të qumështit në një salcë.

SHËNIM: Nëse doni të pasteurizoni, të ftohni dhe të shtonit të mbellat që nuk përdorin njësinë, anashkaloni hapat 1-9. Në vend të kësaj, shtypni TEMP, zgjidhni FMNT, shtypni TIME, zgjidhni një kohë të dëshiruar inkubacioni, dhe pastaj shtypni START/STOP për të filluar.


- Vendosni mbulesën e presionit dhe kthejeni valvulen e lirimt të presionit në pozicionin VENT.



X Shtypni FUNKSIONIN, pastaj ktheni cadrën START/STOP për të zgjedhur YOGURT. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Shtypni TEMP, pastaj kthejeni cadrin për të zgjedhur YGRT ose FMNT.




- Shtypni TIME, pastaj kthejeni cadrën për të rregulluar kohën e inkubacionit në 30 minuta rritje nga 8 deri në 12 orë.




Shënim: Zgjedhja më e gjatë do të rezultojë në kos më të fortë me një konsistencë më të trashë. Përdorni 12 orë për të marrë kos të stilit grek.


- Shtypni START/STOP për të filluar pasteurizing.
- Njësia do të shfaqë BOIL ndërsa pasteurizing. Kur të arrihet temperatura e pasteurizimit, njësia do të bip dhe do të shfaqë COOL.



- Pasi qumështi të jetë ftohur, pajisja do të shfaqë ADD dhe STIR në rregull dhe kohë inkubacioni.




- Hiqni kapakun e presionit dhe pastroni majën e qumështit.
- Shtoni kulturën e kosit në qumësht dhe trazojeni për tu kombinuar. Vendosni një kapak presioni dhe shtypni START/STOP për të filluar procesin e inkubacionit.



- Ekrani do të shfaqë FMNT dhe do të fillojë numërimin poshtë. Kur koha e inkubacionit të mbarojë, njësia do të lëshojë një sinjal dhe do të shfaqë DONE. Njësia do të lëshojë një sinjal çdo minutë për deri në 4 orë ose derisa të fitet.
- Frigoriferi i kosit deri në 12 orë para se të shërbehet.

Sear/Sauté

- Shtoni përbërësit në një salcë.
- Shtyp FUNKSIONIN, pastaj ktheje numrin për të zgjedhur SEAR/SAUTÉ. Shtyp TEMP, pastaj ktheje numrin për të zgjedhur LO, LO:MD, MD, MD: HI ose HI.



SHËNIM: Nuk ka një kohë të caktuar në dispozicion kur përdoret funksioni Sear/Sauté.


- Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- Shtypni START/STOP për të fikur funksionin SEAR/SAUTÉ. Për të kaluar në një funksion tjetër gatimi, shtypni FUNKSIÓN, dhe pastaj kthejeni dialin START/STOP në funksionin e dëshiruar të gatimit.

SHËNIM: Ju mund ta përdorni këtë veçori me kapakun e hapur ose me kapakun e presionit me valvulen e lëshimit të presionit në pozicionin VENT.

SHËNIM: GJITHMONË përdorni ustensile jонгjítëse në tenxheren e gatimit. **Mos** përdorni metal. Ustensilet, pasi do të gërvishin shtresën jo ngjítëse të tenxheres.


AKSESORËT E BLERJES

Ninja ofron një shumëllojshmëri të aksesorëve made-to-order për® ninja Foodi® 2 Tier TenderCrisp Express Cooker. Vizitoni ninjakitchen.eu për tē zgjeruar aftesitë tuaja dhe për tē heqr aftesitë tuaja të gatimit Niveli tjetër.




Poçe gatimi

Një enë shtesë që tē mundesh Mbajeni argëtimin Foodi® kur ena juaj tjetër tashmë është plot me ushqime të shijshme.



Panxhari i bukës

Tigani ynë i projektuar posaçërisht është aksesi i pjekjes me përmasa të përsosura për përzierjet e bukës si banane dhe courgette. L21cm x W11cm x H9cm afërsisht.




Sling Silicone Multi-Purpose Lehtë ngre përbërësit dhe tiganët në dhe jashtë tenxheres së gatimit.




Kallaji me shumë qëllime

Krijoni kasetë, zhytje dhe byrekë tē ëmbël e tē shijshëm, ose piqenit një tortë tē butë e tē lagësht me një majë tē artë për ëmbëlsirë. D22cm H6cm.




Kapaku i qelqit

Shih në tenxhere gjatë funksioneve të shumta të gatimit, pastaj përdorni për tē transportuar ose Ruaje lehtë.



Palosje Crisping Rack

Gatuani një paketë tē tërë proshute ose kthejini tortilat në guaska tako.




Skewer Stand

Vetëm në përputhje me modelet 7.5L. Përdorni stendat e skewerit për tē krijuar kebabs. 15 skewers përfshirë.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pastrimi: Larje pjatash dhe lavatriçë dore



Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimit.


8. Zhbllokoni pajisjen para se të pastroni.
9. Për të pastruar bazën e sobës dhe panelin e kontrollit, fshijini me një leckë të lagur.
10. Kapaku i presionit dhe ena e gatimit, unaza e silikonit, rruaza e kthyeshme, shporta e gatimit dhe çipi që diffuseri i shkëputur mund të lahen në lavaman.

SHËNIM: KURRË mos e vendosni bazën e sobës në lavaman, ose zhytuni në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.


11. Mbulesa e presionit, duke përfshirë valvulën e lirimt të presionit dhe mbulesën kundër prerjes, mund të.
Lahuni me sapun dhe ujë.
12. Për të pastruar kapakun e freskët, fshijeni me një leckë të lagur ose peshqir letre pasi mburoja e nxehësishë të jetë ftohur.
13. Nëse mbeturinat e ushqimit ngecen në tenxheren e gatimit, në mbajtësen e kthyeshme ose në shportën e gatimit, mbushni një enë me ujë dhe lejonit të treteni para se të pastroheni. **MOS** përdorni jastëkë për pastrim. Nëse pastrimi është i nevojsnjëm, përdorni një sapun pjatash jo gjërryes ose të lëngshëm me një mbështetëse najloni ose furçë.
14. Të gjitha pjesët thahen nga ajri pas çdo përdorimi.

Shënim: Mos e çmontoni valvulën e lirimt të presionit ose valvulën lundruese.

Heqja dhe riinstalimi i unazës së silikonit



-----Unaza e silikonit



Për të hequr unazën e silikonit, nxirreni jashtë, pjesë pas seksioni, nga unaza e silikonit. Unaza mund të futet me të dyja anët e drejtuarë lart. Për ta riinstaluar, shtypeni poshtë në raftin e pjesës nga seksioni.

Pas përdorimit, hiqni mbeturinat ushqimore nga unaza e silikonit dhe kapaku kundër prerjes.

Mbajeni unazën e silikonit të pastër për të shhangur aromën

Larja në ujë të ngrohtë me sapun ose në një lavanderi mund të heqë erën. Megjithatë, është normale të thithësh erën e. Është e rekomanduar për të pasur më shumë se një unazë silikoni në dorë. Ju mund të blini unaza shtesë silikoni në ninjakitchen.eu

KURRË mos e hiqni unazën e silikonit me forcë të tepruar, pasi kjo mund të deformojë të dyja raftet dhe të ndikojë në funksionin e vulosjes nën presion. Unazat e silikonit me çarje, prerje ose dëmtime të tjera duhet të zëvendësohen menjëherë.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Pse njësisë sime i duhet kaq shumë kohë për të marrë presion?

- Koha e gatimit mund të ndryshojë në varësi të temperaturës së zgjedhur, temperaturës aktuale të tenxheres dhe temperaturës ose sasisë së përbërësve.
- Sigurohuni që unaza juaj e silikonit të jetë plotësisht e ulur dhe të rrjedhë me mbulesën. Nëse është instaluar siç duhet, duhet të jeni në gjendje të tertiqni lehtësisht unazën për ta vidhosur.
- Kontrolloni se kapaku i presionit është plotësisht i kyçur dhe valvula e lirimt të presionit është në pozicionin SEAL kur gatuhet presioni.

Pse koha po numëron kaq ngadalë?

- Ju mund të keni caktuar orë, jo minuta. Kur të caktoni kohën, ekrani do të tregojë HH:MM dhe koha do të rritet/ulet në minuta për hap.

Si ta di kur pajisja shtypet?

- Dritat rrotulluese do të shfaqen në ekran për të treguar se njësia po ndërtón presion.

PRE dhe dritat lëvizëse shfaqen në ekran kur përdoret funksioni i presionit ose avullit.

- Kjo tregon se njësia është duke ndërtuar presion ose paranxehje kur përdoret avulli ose presioni. Kur njësia të mbarojë presionin e ndërtimit, koha juaj e gatimit do të fillojë të numërojë poshtë.

Ka shumë avull që del nga njësia ime kur përdor funksionin Steam.

- Është normale që avulli të çlirohet nëpërmjet një valvule të lirimt të presionit gjatë gatimit. Lëreni valvulën e lirimt të presionit në pozicionin VENT për avullim, gatim të ngadalë dhe pjkje.

Pse nuk mund ta heq mbulesën e presionit?

- Si një tipar sigurie, mbulesa e presionit nuk do të zhbllokohet derisa pajisja të shtypet plotësisht. Vidhos valvulën e lirimt të presionit në pozicionin VENT për të lëshuar shpejt avullin e shtypur. Një shpërthim i shpejtë i avullit do të shpëtójë nga valvula e lirimt të presionit. Kur avulli të lëshohet plotësisht, njësia do të jetë gati për t'u hapur. Ndizni kapakun Ushtroni presion në drejtim të kundërt, pastaj ngrijeni lart dhe larg jush.

A duhet të lirohet valvula e lirimt të presionit?

- Po. Përshtatja e lirshme e valvulës së lirimt të presionit është e qëllimshme; Ajo lejon një tranzicion të shpejtë dhe të lehtë midis SEAL dhe VENT dhe ndihmon në rregullimin e presionit duke lëshuar sasi të vogla avulli gjatë gatimit për të siguruar rezultate të shkëlqyera. Ju lutemi sigurohuni që të jetë duke u përbërrullur sa më larg që të jetë e mundur në pozicionin SEAL kur gatuan presion dhe sa më larg që të jetë e mundur në pozicionin VENT kur gatuhet nën presion.

Njësia po dridhet dhe nuk po arrin presion.

- Sigurohuni që valvula e lirimt të presionit të kthehet në pozicionin SEAL. Nëse e keni bërë këtë dhe jeni ende duke dégjuar një klithmë të fortë, kjo mund të nënkuqtojë se vula e silikonit nuk është plotësisht në vend. Shypni START/STOP për të ndaluar gatimin, nëse është e nevojshme, dhe hiqni mbulesën e presionit. Shypni poshtë unazën e silikonit, duke u siguruar që ajo është e futur plotësisht dhe shtrihet e sheshtë nën unazë. Pasi të instalohet plotësisht, duhet të jeni në gjendje të zvarritni lehtësisht unazën për ta rrotulluar atë.

Njësia numëron lart dhe jo poshtë.

- Cikli i gatimit është i plotë dhe njësia është në modalitetin e mbajtjes së nxehësisë.

Sa kohë i duhet pajisjes për të çliruar presionin?

- Një çlirim i shpejtë zgjat rreth 2 minuta ose më pak. Një çlirim natyror mund të marrë deri në 20 minuta ose më shumë, në varësi të llojit të ushqimit dhe/ose sasisë së lëngjeve dhe ushqimit në tenxhere.

Një mesazh gabimi "ADD POT" shfaqet në ekran.

- Një enë gatimi nuk është në bazën e sobës. Një tenxhere gatimi është e nevojshme për të gjitha funksionet.

Një mesazh gabimi "OTHR LID" shfaqet në ekran dhe ikona e kapakut shkrepet.

- Kapaku i gabuar është vendosur për funksionin e dëshiruar të gatimit. Instaloni një kapak presioni për të përdorur presionin, kuzhinierin e ngadaltë, kosin, avullin ose funksionet e mbajtjes së nxehësisë.

Një mesazh gabimi "CLOSE LID" shfaqet në ekran.

- Kapaku është i hapur dhe duhet të mbylljet për të filluar funksionin e përzgjedhur.

Një mesazh gabimi "TURN LID" shfaqet në ekran.

- Mbulesa e presionit nuk është instaluar plotësisht. Kthejeni presionin në drejtimin e orës derisa të klikohet për të përdorur presionin, kuzhinierin e ngadaltë, kosin, avullin dhe funksionet e mbajtjes së nxehësisë.

Një mesazh gabimi "OPEN VENT" shfaqet në ekran.

- Kur vendoset për të ngadalësuar gatimin ose pjekjen/pjekjen, dhe njësia ndjen një rritje të presionit, ky mesazh tregon se valvula e lirimt të presionit është në pozicionin SEAL.
- Kthejeni valvulën e lirimt të presionit në pozicionin VENT dhe lëreni aty për pjesën tjeter të funksionit të gatimit.
- Nëse nuk ndizni valvulën e lëshimit të presionit në pozicionin VENT brenda 5 minutave, programi do të anulohet dhe njësia do të mbylljet.

Mesazhi i gabimit "ADD WATR" shfaqet në ekran kur përdor funksionin Steam.

- Niveli i ujit është shumë i ulët. Shtoni më shumë ujë në pajisje që funksioni të vazhdojë.

Mesazhi i gabimit "ADD WATR" shfaqet në ekran kur përdoret funksioni i presionit.

- Shtoni më shumë lëng në tenxheren e gatimit para se të filloni përsëri ciklin e gatimit me presion.
- Sigurohuni që valvula e lirimt të presionit të jetë në pozicionin SEAL.
- Sigurohuni që unaza e silikonit të instalohet në mënyrë korrekte.

Shfaqet një mesazh "ERR".

- Pajisja nuk funksionon siç duhet. Ju mund të gjeni mbështetje online në ninjakitchen.e

KËSHILLA TË DOBISHME

- ⌘ Për kafeinë e vazdueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të tenxheres pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, sigurohuni që të tundeni në gjysmën e kohës së gatimit të caktuar.
- 3 Për përbërësit më të vegjël që mund të bien në raftin e kthyeshëm, ne rekomandojmë t'i mbështillni ato në letër pergamene ose në qese me letër letre në fillim.
- MILF Kur kaloni nga gatimi me presion në përdorimin e një kapaku të freskët, është e rekomanduar që të zbrazni tenxheren e çdo lëngu të mbetur për rezultate më të mira të crisping.
- K Përdorni modalitetin "Heat Warm" për të mbajtur ushqimin në një temperaturë të ngrohtë dhe të sigurt pas gatimit. Për të parandaluar tharjen e ushqimit, ne rekomandojmë mbajtjen e kapakut të myllur dhe përdorimin e këtij funksioni menjëherë para se të shërbejnë. Për të ngrohur ushqimin, përdorni funksionin Air Crisp.
- J Kur përdorni një recetë Ninja Foodi® 6L në këtë njësi, mund të kërkohet kohë shtesë gatimi ose dridhje shtesë e shportës Cook & Crisp.
- M Recetat gjashtë-litërshe si supa, stews dhe spec djegës mund të rriten me 50% në Ninja® Foodi® Max.

SHËNIMET



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi
bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter,
hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive
ændret uden varsel.

FOODI og NINJA er registrerede varemærker i den Europæiske
Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt
abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen
der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
FOODI und NINJA sind in der Europäischen Union eingetragene
Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly
striving to improve our products, therefore the specifications
contained herein are subject to change without notice.

FOODI and NINJA are registered trademarks in the European
Union for SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos
esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos,
por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía
están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI y NINJA son marcas registradas en la Unión Europea para
SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous
nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par
conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel
peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja
Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo.
Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti,
pertanto le specifiche descritte nel presente documento
possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI e NINJA sono marchi registrati nell'Unione europea per
SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.
Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren,
daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA zijn geregistreerde handelsmerken in de
Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber
kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan
spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI og NINJA er registrerte varemærker i Den europeiske
union, og tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÉS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos
continuamente os nossos produtos, assim, as especificações
aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI e NINJA são marcas registadas na União Europeia da
SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote.
Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä
annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

FOODI ja NINJA ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön
Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.
Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och
därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan
föregående meddelande.

FOODI och NINJA är registrerade varumärken i Europeiska
unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Тë дëнат е пërdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирмa)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Нënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирмa): _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Нënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-frekvenčni preček/Prijesjet janë testuar dhe certifikuar në përfundit me regjuloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferencë me radiofrequencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuar

Сервисен Купон бр 1 (купонот се пополнува само во случај на поединична рекламирања) / Купон i Servismit Nr.2 (Kuponit plototohet vetem ne rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на прием/ Data e pranimit:
Опис на сервиска интервенција: Përshkrimi i ndërtimit së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (купонот се пополнува само во случај на поединична рекламирања) / Купон i Servismit Nr.2 (Kuponit plototohet vetem ne rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на прием/ Data e pranimit:
Опис на сервиска интервенција: Përshkrimi i ndërtimit së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 3 (купонот се пополнува само во случај на поединична рекламирања) / Купон i Servismit Nr.2 (Kuponit plototohet vetem ne rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на прием/ Data:
Опис на сервиска интервенција: Përshkrimi i ndërtimit së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлекуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose démtimin fizik, sepse ankesat shëtës të atij illoji nuk do të janë të vlefshme.
2. është e detryueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të siguroj kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të siguroj që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo illoj rrezatimi
4. për të siguruar një burimi të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përparrë përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi të pajisjen, është e detryueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garance origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen si ducet.
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen osa të zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga produhesi, paketimi i plotë original do të dorëzohet dho do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentet që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtimi me mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaketimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit te rrejtjet elektrik, rrujeja dhe dukurite shqeruese.
- Forca madhe ose falkeqësitet natyrore
- përdorimi i softuerit, medave të luftjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga produhesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrijeshin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxëhtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: toneret, fiskek, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerë që i nënshtronin démtimeve mekanike, thika, pendet, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatojmë se (Komtrej Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdeshëmi i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitulin e detyrimeve të blerësit, piktati: 2, 3, 4, 5 dhe 6.

Спецификација на испорачаните производи/ Specificimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Vo sluzaju korisnikot na uredot do koristiti ne originalen ili popravlen polinac za polinjeje na istotu, ne se priznava garancija na celiot ureot. Ne rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karkicë ose original ose t'i riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk përfjet.

*Гаранција на Tesla TB 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TB, 36 muaj

*Гаранција на Toshiba TV 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj

*Гаранција на TLL TV 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TLL TV, 24 muaj

*Гаранција на baterija za Laptop ACER-12 месеци/ Garanci e baterise për Laptop ACER - 12 muaj

*Гаранција на adaptator za Laptop ACER-12 месеци/ Garanci e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj

*Гаранција na Tesla fluteri, motori, kompjuteri, pumpa, komprimator, pumpa, vakuumska masina za sadovu i vgradni aparati 60 meseci/ Garanci për frigorifëri Tesla, soba, lavatricë, tharëse, pjatareëse që pajisje të integruar 60 muaj

*Гаранција na Tesla aspiratorë 24 meseci/ Garanci për aspiratore TESLA për 24 muaj

*Гаранција na Tesla mikrofonovë perçakë e malin kükini aparati 12 meseci/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj

*Гаранција na Xiaomi monitory za temperaturu i vlejanost 3 meseci / Garanci për monitorot Xiaomi për 3 muaj

*Гаранција na Xiaomi masci 6 meseci/ Garancia e manusit Xiaomi 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi PowerBank 6 meseci / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi slushalki 6 meseci / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi lisenzeri 6 meseci / Garanci për lisenzeri Xiaomi për 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi zvучnicni 6 meseci / Garanci për foleši Xiaomi për 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi i draptej 6 meseci / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi bateriji za skuter 6 meseci/ Garanci e bateri skuterit Xiaomi 6 muaj

*Гаранција na Xiaomi skuter,puter, brich, alat, fen za kos,pravosmuskulka,TV Box, cekaga za zabi,prosekotor,Humidifier,čajnik,çensor,barag, Mi Samgera, točak, pročistuvач na voduz, часовник, Mi bands i greslak 12 meseci / Garanci për skuterit Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, fshësht korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrötë, pastures ajri, orë, shirita Mi dhe ngrënës 12 muaj.

*Гаранција na Xiaomi tabletë i mobilnih telefonë 24 meseci / Garanci për tabletë dhe celularët Xiaomi për 24 muaj

*Гаранција na Segway trotineti 24 meseci/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj

*Гаранција na SharkNinja produkte 24 meseci/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---